

РЕЗУЛТАТИ

Предмет: Ергономија

Учебна година: 2025/26

Вид на полагање: испит

Студиска програма: Стручни забни техничари и Стручни стоматолошки сестри —
орални хигиенолози

Датум на полагање: 27.01.2026

Реден број	Број на индекс	Освоени поени
1	842т	26
2	844т	27
3	827т	31
4	833т	20
5	843т	28
6	848т	32
7	817т	19
8	807т	17
9	849т	28
10	247с	21
11	349с	24
12	345с	28
13	332с	22
14	339с	26
15	329с	16
16	347с	17
17	350с	14

Тестот носи вкупно 45 поени.

Минимум поени за положување на тестот изнесува 24.

Усниот дел од испитот ќе се одржи на 04.02.2026 во 9:00ч.

Одговорен наставник

Проф. Д-р Василка Ренцова